



- АКТУЕЛНОСТИ
- НОВИ ТЕХНОЛОГИИ
- УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.



9та Интернационална конференција за технолошки трансфер: состаноци за истражување и бизнис

На 21 септември, Центарот за технолошки трансфер и иновации, дел од институтот Јожеф Стефан, ја организираат 9та Интернационална конференција за технолошки трансфер, во соработка со Иновациски ден 2016, организиран од Стопанската комора за трговија и индустрија од Словенија.

Овогодинашната конференција ќе ги покрие следните теми:

Истражување и развој во Horizon 2020

Како да подготвите работна програма 2018-2020

Темите кои беа покриени 2014–2015 и 2016-2017; како да се пристапи кон изминатиот период

Европски мрежи и лобирање за оформување на пазарот за финансирање на технолошките истражувања

Истражување и иновации во други работни програми

Синергија со други програми

Истражување и иновација за Европа

Одговорно истражување и иновации (концепти, добри практики, искуства)

Како да се вклучи општеството во планирањето на истражувањето и иновациите?

Датум: 21 септември 2016

Инволвирани организации

Enterprise Europe Network партнер:

INSTITUT JOZEF STEFAN

Останати партнери

Домаќин на настанот: InstitutJozef Stefan

Коорганизатори:

- CONSORZIO PER L AREA DI RICERCA SCI ENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE CONSORZIO AREA
- Russian Union of Innovative Technological Centre
- Gospodarskazbornica Slovenije - Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
- INSTITUT JOZEF STEFAN

Веб сајт:

<https://www.b2match.eu/r2bbrdo2016>

Краен рок за регистрација 18 септември 2016

Локација Congress Centre Brdo near Kranj

Адреса Predoslje 39

Град Kranj

Земја Словенија


Телефон +386 4 260 10 00

Контакт:

Александар Филипоски

Е-пошта aleksandar.filiposki@yes.org.mk

Тел: 02 3103 660



Италијански конзорциум има потреба од технологија за продолжување рокот на траење на свежо чили

(реф. Број TRIT20160704001)

Италијански конзорциум, составен од производители на чили, е во потрага по технологии во можност за продолжување на рокот на траење на свежо чили, со цел да се олесни продажбата на производот и да се направи достапен на странските пазари.

Конзорциумот е во потрага по технологии и системи кои овозможуваат продолжување на рокот на траење на свежо чили. Бараната технологија може да биде по себе вид на пакување, систем за третман

или примена на посебна техника која веќе се користи за друг вид на зеленчук. Конзорциумот е исто така заинтересиран за понатамошен развој на технологиите кои што веќе ги користи да го продолжи рокот на траење на свежо чили, Конзорциумот е подготвен да соработува со партнери според спецификациите на договор за лиценца или комерцијални договори со техничка помош.

Контакт лице – Александар Филипоски
(aleksandar.filiposki@yes.org.mk)

Паметна апликација за енергетска ефикасност

(реф. Број TOGR20151013001)

Грчка компанија нуди иновативно решение за управување на мрежи за јавно осветлување кое резултира со намалување на потрошувачката на енергија. Решението е примарно наменето да биде користено од страна на општини и може да биде адаптирано на потребите на институцијата.

Решението овозможува следење на потрошувачката на енергија во реално време од страна на сите учесници во мрежата (од снабдувачот на електрична енергија до крајните потрошувачи) и прилагодување на капацитетот на мрежата согласно производството на електрична енергија.

Предности на решението:

- Следење во реално време на мрежата за осветлување
- Идентификување на дефекти
- Следење и евидентирање на протекување во мрежата
- Следење на потрошувачката и трошоците за распределување
- Известување за дефекти со улични светилки

Компанијата има потреба да ја комерцијализира технологијата преку заедничко вложување или преку договори за лиценца и техничка соработка.

Контакт лице – Александар Филипоски (aleksandar.filiposki@yes.org.mk)



ПРОЕКТ ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ НАОЃА СОВРШЕН ПАРНЕР



Enterprise Europe Network им помага на компаниите да го зголемат финансирањето преку истражување и аплицирање на проекти од европските фондови. Една компанија од Данска барала партнер за својот конзорциум кој би ги мерел загадувањата во воздушните системи. „Ние сакавме да изработиме сензор кој ќе ги детектира проблемите за неколку секунди, отколку лабораториски за неколку денови“ – изјавија од компанијата. За таа цел, се формирал проектен конзорциум кој аплицирал на европската програма за истражување.

Претставниците од данската компанија се обратиле до локалната канцеларија на Enterprise

Europe Network за да најдат партнер. Откако профилот на фирмата бил публикуван во мрежата Enterprise Europe Network веднаш се заинтересирала една германска компанија за соработка. Двете компании почнале да соработуваат и заеднички да аплицираат за проект.



Вашата мрежа во Вашата земја



EU countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Non-EU countries: Armenia, Bosnia and Herzegovina, Chile, China, Croatia, Egypt, Japan, Iceland, Israel, Republic of Macedonia, Mexico, Montenegro, Norway, Russia, Serbia, South-Korea, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA.

www.een.mk

info@een.mk

facebook.com/eiicm

twitter.com/eenmk

issuu.com/eenmk

Тел: +389 (0)2 3293 204

Факс: +389 (0)2 3293 202



MIR
FOUNDATION



NET EEN.mk is published by EIICM ПАРТНЕРИ

